


2.3.

Пласмани и каматни стапки на банките

*Продолжува порастот на
банкарските кредити...*

Вкупните пласмани на банките, во ноември 2003 година забележаа месечен пораст од 1,8%, при истовремен пораст на пласманите во домашна и странска валута. Кредитирањето во домашна валута беше генерирано од истовременото зголемување на обемот на кредитите одобрени на краток и на долг рок. Од друга страна, кредитирањето на приватниот сектор во девизи, главно беше детерминирано од одобрувањето на кредити на долг рок. Со тоа, шестмесечниот тренд на интензивирање кредитирање од страна на банките, со поволни квалитативни поместувања продолжи и во ноември 2003 година, давајќи соодветен придонес за динамизирање на економскиот раст. Меѓугодишната анализа покажува пораст на вкупните пласмани на банките од 10,2%.

Графикон 19
Пласмани на банките
(во милиони денари)



*...при пораст на
денарските пласмани...*

Во ноември 2003 година, денарските пласмани на банките забележаа месечен пораст од 1,8%, при истовремен пораст на пласманите одобрени на краток и на долг рок. Така, во ноември беше регистрирано поинтензивно кредитирање на претпријатијата за краткорочно финансирање. Воедно, и понатаму продолжува трендот на надополнување на долгорочните извори на средства на населението за финансирање на станбена изградба и за други намени. Од аспект на рочната структура на денарските пласмани, учеството на краткорочните пласмани изнесува 63,8%, што претставува речиси непроменето ниво. Во секторската структура беа регистрирани поместувања во насока на намалување на учеството на секторот претпријатија за 0,4 процентни поени (со што на крајот на месецот тоа се сведе на 75,9%), за сметка на учеството на населението. Во однос на истиот месец од претходната година, денарските пласмани се повисоки за 12,3%.

*...и истовремен пораст на
девизните пласмани*


Ноемврискиот месечен пораст на девизните пласмани од 2,1% во целост е генериран од повисокото ниво на долгорочни девизни кредити одобрени на претпријатијата. Притоа, еден дел од овие средства се наменети за плаќање на тековни обврски и финансирање на инвестициони работи во странство. Со тоа, учеството на долгорочните пласмани во рочната структура на девизните пласмани забележа месечен пораст од 1,1 процентен поен и достигна 54,6%. Во секторската структура не се регистрирани значителни промени, при што учеството на кредитите одобрени на претпријатијата и понатаму е доминантно (97,2%). Годишната промена на девизните пласмани во ноември беше негативна и



изнесуваше 1,3% (за што придонесе и значителната апresiasiја на денарот во однос на американскиот долар).

Графикон 20

Пондерирани каматни стапки и маргини на банките*



*Се однесуваат на денарски кредити и депозити.

*Незначителни промени
на каматните стапки
на банките*

Во ноември 2003 година беа регистрирани незначителни промени во каматната политика на банките. Така, просечната пондерирана активна каматна стапка на краткорочните денарски пласмани на банките беше непроменета и изнесуваше 14,7%. Кај просечната пондерирана пасивна каматна стапка на банките (тримесечен денарски депозит) беше забележан месечен пад од 0,3 процентни поени, со што таа се сведе на 7,1%. Асиметричните промени на активните и пасивните каматни стапки резултираа со проширување на каматната маргина за 0,2 процентни поени (во ноември 2003 година таа изнесуваше 7,6 процентни поени). Кај просечната пондерирана каматна стапка на краткорочните девизни пласмани беше регистриран месечен пораст од 0,2 процентни поени (во ноември 2003 година таа изнесуваше 7,8%). Интервалот на девизните пасивни каматни стапки на населението за тримесечните депозити во евра изнесуваше 1,4% - 4,4%, а каматните стапки на тримесечните доларски депозити се движеа во интервалот 0,8% - 3,8% (на годишна основа).